

"Работиме на дефинирањето на изгледот, бојата, дизајнот, квалитетот на ткаенината, тежината и на другите технички карактеристики на новите автентични македонски униформи", истакна министерот за одбрана, Зоран Коњановски.

"На 'Криволак' ќе има импровизирани урбани населби од типот како што има во Авганистан, во Ирак и во други кризни места. Нашите војници ќе учествуваат во вежбовни активности, кои буквално ќе се изведуваат во реални услови, со цел да се долови вистинскиот амбиент и да бидат подготвени да учествуваат и да ја завршат мисијата најдобро што можат", вели Коњановски.



ЦЕЛАТА РАКОВОДНА СТРУКТУРА НА МО

# "АВГАНИСТАН С

"Полигонот 'Криволак' првенствено треба да се користи за обука на АРМ, а би можеле да го користат и МВР и Дирекцијата за заштита и спасување и Центарот за справување со кризи. Во комерцијални услови ќе можат да го користат и другите армии од земјите-членки на НАТО и од Партнерството за мир, вклучувајќи ја и Грција", изјави Коњановски одговарајќи на новинарското прашање дали "Криволак" ќе ѝ биде понуден за воени вежби на грчката Армија.

Во соработка со Министерството за информатичко општество прв пат Министерството за одбрана ќе воведо електронски документ и рекордс менаџмент систем.

"Тоа се прави со цел - како што нагласи Коњановски - за поефикасно работење, побрзо донесување одлуки, контрола и евиденција на активности при собирање документи, како и контролирано чување на секаков облик на документи, електронска архива. Во првата фаза од проектот ќе бидат вклучени 60 корисници, по што ќе се проширува мрежата, во согласност со потребите".

Министерот одговараше и на прашањата поврзани со малверзациите за закуп на воени објекти. Притоа, тој посочи дека е утврдено оти поголем дел од склучените договори со закупците на несуртинските објекти на МО и на ГШ од 2004, 2005 и 2006 година се истечени, а како што оцени тој "досега никој не реагирал", или одредени закупци го преиздаваат имотот без знаење на МО.

"Имаме проблем со повеќе од 70 или 80 отсто од договорите, кои биле склучени со повеќе закупци. Всушност, имаме финансиска загуба поради таквиот однос на одредени службеници, кои

работеле во секторот за недвижности. Затоа ќе ги преземеме сите мерки за да го санираме овој проблем", истакна министерот за одбрана.

Началникот на ГШ на АРМ, генерал потполковник Мирослав Стојановски, посочи дека досегашните оценки по воената вежба "Македонски блесок 04"

Македонските мировници кои загинаа во хеликоптерската несреќа кај Катлановско Блаце при враќањето од европската мировна мисија "Алтеа" во Босна и Херцеговина, постхумно се одликувани со "Медал за служба во Европската безбедносна одбранбена политика".

Одликувањата се доделени за целосно исполнување на сите поставени барања за време на мисијата и за покажаниот професионализам. Но, и по 10 месеци од несреќата, семејствата сè уште не ги знаат причините за урнувањето на хеликоптерот.

"Очекувам за многу брзо време овој Извештај да се разгледува повторно на седница на Владата. И потоа, заедно со извештаите кои ги подготвија Генералштабот на АРМ и Владата, да бидат доставени до Обвинителството", изјави министерот за одбрана, Зоран Коњановски.



Пишува: Кокан СТОЈЧЕВ

До крајот на оваа година Министерството за одбрана ќе се фокусира на три проекти, промоција на нови униформи на Армијата на Република Македонија, развој на армискиот полигон "Криволак" и имплементација на електронски документ и рекордс менаџмент систем.

Според министерот за одбрана, Зоран Коњановски, Министерството и Генералштабот на АРМ интензивно работат на дефинирањето на изгледот, бојата, дизајнот, квалитетот на ткаенината, тежината и на другите технички карактеристики на новите автентични македонски униформи.

Првите пробни униформи се очекуваат да бидат промовирани пред новогодишните празници, но прво ќе бидат изработени пробни униформи за еден вод, кои ќе бидат тестирани еден или два месеца, за да може точно да се определи потребниот стандард.

"Министерството за одбрана - истакна Коњановски - ќе распише тендер согласно Законот за јавни набавки за изработка на новите униформи на АРМ".

## НОВИ ПОВРЗУВАЊА

По реализирањето на проектот за развој на армискиот полигон "Криволак", министерот Коњановски потенцира дека тој ќе претставува единствен од ваков вид во Југоисточна Европа, кој може да понуди услови за обука на војници во реални услови, меѓу другото, ќе има и импровизирани урбани населби.

# Т МАКЕДОНСКИ УНИФОРМИ



**ВОЕНАТА ВЕЖБА "МАКЕДОНСКИ БЛЕСОК 04" ГИ СТАВИ НА ИСПИТ ПРИПАДНИЦИТЕ НА АРМ**

се повеќе од поволни, но за најдоцна 60 дена се очекува крајниот извештај од НАТО оценувачите за обученоста и за оперативната способност за извршување мисии предводени од НАТО.

Генералот Стојановски потенцира дека сега останува само политичарите да донесат одлука во кои мисии надвор од државата ќе учествува АРМ и во колкав број оспособени, обучени и опремени македонските војници ќе бидат ангажирани во наредните мисии.

## ВОЕНА ВЕЖБА

Учесниците на вежбата "Македонски блесок 04" изведоа вежбовни активности, со кои ја демонстрираа својата обученост и оперативната способност за извршување на мисии предводени од НАТО.

Активностите се одвиваа во Центрот за обука (ЦО) "Пепелиште", со пре-

# Е СЕЛИ НА 'КРИВОЛАК'"



**МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ОДБРАНА ЌЕ РАСПИШЕ ТЕНДЕР ЗА НОВИТЕ ВОЈНИЧКИ УНИФОРМИ**

зентирање на структурата на вежбата, сценариото и реализацијата на активностите, а вториот дел се реализира на Армискиот полигон (АП) "Криволак". На полигонот, средниот пешадиски баталјон, четата на воена полиција и хеликоптерскиот детачмент изведоа вежба со која прикажаа: обезбедување на база, приведување на криминална група, постапка при експлозија на импровизирана експлозивна направа, пребарување во населено место и уништување на терористички камп.

Сите активности беа поддржани со беспилотно летало, кое се ангажира за прибирање на разузнавачки податоци на теренот, а истите се презентираа директно на видеообим за гостите.

Воената вежба претставуваше една од најголемите и најсложените вежби на АРМ, а на неа, согласно Концептот за оперативни способности на НАТО, под мониторинг на стручен тим на Алијансата, беше извршено НАТО оценување НИВО 1 на средниот пешадиски баталјон, четата на воена полиција и хеликоптерскиот детачмент, кои се декларирани единици за распоредување во мисии предводени од НАТО.

**ИСПРАТИ СМС**  **КУПИ ГО ВИСТИНСКИОТ ПОДАРОК**

1. На 075 14 14 42 испрати СМС со содржина\*: **POD 075XXXXXX** каде што XXXXXX е бројот на твојата сакана личност.
2. Таа ќе добие анонимна порака со прашање - што би сакала да добие за подарок.
3. Почекај го нејзиниот одговор, а потоа „изненади“ ја со вистинскиот подарок!

**СМС ПОДАРОК** услугата чини 20 ДЕН. + 18% ДДВ  
\*со празно место, како во примерот

**ИСПРАТИ СМС НА**  
**075 14 14 42**  
20 ДЕН. + 18% ДДВ

**СОНОВНИК**

За толкување на твојот сон испрати СМС порака со следната содржина\*: **SON** помн  
Толкувањето го добиваш веднаш.  
\*со празно место како во примерот